

AGROSTEMIN



З Е Л К А

Dr. Danilo Gajić

АПЛИКАЦИЈА: двапати во текот на сезоната

- прв пат со семе **30 g/ha „профи“** или прв пат фолиарно **30 g/ha „профи“** или **300 g/ha „зелена“** – во фаза 2–3 лисја
- втор пат фолиарно **30 g/ha „профи“** или **300 g/ha „зелена“** – по пресадување

Ф ор му ла ци ја		Д о зи ра њ е		На по ме на
име	ознака	кога	колку	ка ко
прашак	DS	со семе (прв пат)	30 g „профи“ на количината на семе*) по хектар	рачно, ако нема вистинска опрема за запрашување или држете го семето (10–15 минути) потопено во растворот
	WP	во фаза 2–3 лисја (прв пат) 3 – 7 дана по пресадување односно пред цветање (втор пат)	2 пати по 30 g „профи“ или 300 g „зелена“ измешано во вода по хектар зелка	раствораат 300 g „зелена“ во 4 до 5 l, тоа е, 30 g „профи“ во 1,5 до 2 l топла вода поделена со бројот на прскалки потребни за покривање на еден хектар земја под културата
концентрирана водена суспензија за третман на семе	FS, SC	со семе (прв пат)	0,25 литри по единица сеење*) по хектар	се користи исклучиво во центри за индустриска обработка на семенски добра, на барање**)

Препорака: во други периоди, истовремено со примена на хемиски заштитни средства, прскајте со 150 g/ha „зелена“ (или 15 g/ha „профи“) за поуспешно закрепнување

поголема површина на лисјата со повеќе хлорофил

подолг и разгранет коренов систем

порано созревање

ПОГОЛЕМ РОД ЗА 5 – 10%

побрзо и порамномерно никнење

подобрува отпорноста кон климата, паразитите и болестите

зголемена содржина на сува материја („поцврста“)

ПОУДОБНО ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

подобар метаболизам (исхрана)

поголем процент на шеќер

ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПЧЕЛИ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ ***)

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија
Решение бр. 321-01-02214/2019-11 од 10.02.2020 година

*) планираната количина семе за сеење еден хектар **расадник**

**) за детали контактирајте го дистрибутерот – време на испорака седум дена

***) Решение бр. 3/2-08-9291/02 од 13.01.2003. на Федералниот секретаријат за труд, здравје и социјална заштита

AGROSTEMIN



А П Л И К А Ц И Ј А

- з е л к а -

Dr. Danica Gajić

во производството на расад

(кај производителот на семе-на барање или директно за време на сеидба)

- побрзо и порамномерно никнење
- посилен коренов систем (повеќе разгранет - побогат)
- *veća lisna površina i intenzivnije formiranje listova*
- растенија сино-зелени (повеќе хлорофил)
- подобрена отпорност на штетници и болести

во текот на и по пресадување

(со чување на садници во раствор или со прскање 3-7 дена по пресадување)

- поефикасен коренов систем
- зголемување на растителната маса
- порано созревање
- растенија поиздржливи-подобро справување со климатските крајности: влага / суша
- зголемена содржина на шеќер и сува материја („поцврста“)

ПОГОЛЕМ ПРИНОС ЗА 5 - 10% - ПОКРЕНУВА КАТЕГОРИЈАТА КВАЛИТЕТ ОД РОДОТ (посоодветно за транспорт и складирање!)

Апликација: по правило **30 g/ha „профи“** (или **300 g/ha „зелена“**), двапати во текот на сезоната.

Прв пат: или со семе (потопување во раствор односно потопување) или да се прска во фаза 2-5 лисја.

Втор пат: да се прска 3-7 дена по пресадувањето или пред цветање, со делење на разредената количина на прав на веќе подготвената за еден хектар површина раствор на други препарати (не е потребен посебен премин), односно, количина на вода потребна **за прскање на еден хектар**.

Препорака: во други периоди, истовремено со примена на хемиски заштитни средства, прскајте со 150 g/ha „зелена“ (или 15 g/ha „профи“) за поуспешно закрепнување

*ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПЧЕЛИ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ *)*

Агростемин е пронајдок на д-р Даница Гајик. Неизмерен придонес во испитувањето и потврдувањето на неговите својства дадоа агрономи од бројни земјоделски растенија / добиток и експерти од земјоделски станици со свои забелешки и конкретни резултати-извештаи. Како единствен агенс (**не е ѓубриво, ниту пестицид, ниту фитохормон**), со широк спектар на дејство, засновано врз истражување, тестирање и верификација од научни институции и еминентни научници и докажани ефекти во пракса, **AGROSTEMIN®** е класифициран во Југославија веќе триесет години. стандардни агротехнички мерки, како **средство за зголемување и подобрување на квалитетот на приносот****).

AGROSTEMIN® е произведен според Досието за патент бр. 32749, Сојузна канцеларија за патенти на СФРЈ. Имајќи предвид дека плагијат во моментот е присутен на пазарот, со проверка на квалитетот, го обезбедивме правото да го ставиме потписот (*Dr. Danica Gajić*) на авторот-творец на „Агростемин“ – д-р Даница Гајик на нашите пакувања и со тоа да ја потврдиме нивната оригиналност.

*) Решение бр. 3/2-08-9291/02 од 13.01.2003. на Федералниот секретаријат за труд, здравје и социјална заштита

**) Решение бр. 321-01-02214/2019-11 од 10.02.2020 г. Министерство за земјоделство и шумарство на Република Србија